



**Македонијо,  
земјо Библиска,  
од Севишниот, подарена  
на Македонецот,  
"Македонијо,  
Македонијо,  
Македонијо,  
избрана од Господа  
земјо,  
прво зрно на надежта,  
земјо облечена во  
фустанот на надежта,  
со крвави раце  
небројани, земјо,  
раскината земјо,  
предадена,  
благословена земјо,  
очајна и тивка ...  
Мајко на Првата црква  
(се мисли во Европа и на  
Балканот)!  
извадок од "Лидија од  
Македонија"**

Пишува:  
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА


**Н**а петти јануари (кога се раздели од земниот живот), во Македонија и на сите континенти во светот каде што се наоѓаат Македонците, свечено се просла-

вува некогашниот продаден роб, основачот на манастирството на просторите во Македонија и на Балканот, македонскиот Светител и великан кого вековите не го раѓаат, преподобниот отец со непоколеблив дух, просветител, мисионер, втемелувач на писменоста и на верата, македонскиот светител Преподобен Наум Охридски Чудотворец, неуморниот заштитник на македонскиот народ.

На спомнатиот датум, во манастирот "Св. Наум Охридски", на неговиот свети гроб (во кој почиваат неговите свети мошти) безброј луѓе му оддаваат почит и ја чувствуваат моќта на Светителот.

Роден и живејќи во Македонија, тој на себе ги почувствувал маченичкиот живот на македонскиот народ и неговите страдања, поради тоа што непријателите на нашиот народ сакале да го германизираат и елинизираат. Но, да му изнесе похвала на нашиот Бог "Блажен е оној човек, чија надеж е името на Господа...". Многу чудесни дела си направил за нас Македонците, Господи, Боже наш и по многуте мисли Твои кој може да се спореди со Тебе! Ја објавуваме Твојата правда, ја објавуваме вистината Твоја и не ја криеме во срцата наши што Ти, преку Светото Писмо на многу места го спомнуваш нашето име, зашто знаеш дека Македонецот страдал и страда, но секогаш опстанува затоа што е со Тебе. А зарем има посилен од Тебе?


"Соединувајќи се со Христа, си го оставил светот; живејќи со дух, телото си го распнал, преблажен Науме. Си се стремел како апостолите да се подвизуваш и безбројното мизиско множество во верата си го вовел. Така, и нас со Твоите молитви спаси нè од искушенија", се пее во химната посветена на светителот.



**ПРЕПОДОБЕН НАУМ ОХРИДСКИ**

## БЛАЖЕН Е ОНО НАДЕЖ Е ИМЕТ

Надарениот, мудриот Свети Наум и преостанатите Свети Седмочисленици (во кои спаѓа и тој): Св. рамноапостолни браќа Кирил и Методиј, Св. Климент Охридски, Св. Сава, Св. Горазд и Св. Ангелариј, не дозволија македонскиот народ засекогаш да биде поробен, го отфрлија незнајбожното учење и го благовестија Триединиот Бог, проповедајќи ја христијанската вера при Богослужбата на црковнословенски јазик, а не на грчки и на германски јазик. Во времето кога нашиот народ бил измачуван, поробуван и обесправен, Св. Наум заедно со преостанатите Св. Седмочисленици, твореле и оставиле дела кои се толку важни, кои се камења на темелот на нашиот живот, дела кои влегуваат во темелот на она што се смета дека е корен на секој народ.



**СВЕТИ НАУМ  
И СВЕТИ КЛИМЕНТ**





УСПЕНИЕ НА СВЕТИ НАУМ

# Ј ЧОВЕК ЧИЈА О НА ГОСПОД...

Св. Наум Охридски е чудотворен лекар, познавач на многу јазици, преведувач на многу дела. Превел голем број црковни книги на црковно-словенски јазик. Учествувал во преводот и во проповедот на Светото Писмо. Ги составил

хангел Гаврил. Свети Климент Охридски го извршил осветувањето на манастирот.

Со векови се чувствува неговата моќ на раководење на монасите во Македонија, на Балканот и во цел свет, секаде каде го повикуваат. Со векови

"Soedinuvajji se so Hrista, si go ostavil svetot; `iveejji so duh, teloto si go raspnal, prebla`en Naume. Si se stremel kako apostolite da se podvizuva{ i bezbrojnoto mizisko mno`estvo vo verata si go vowel. Taka i nas so Tvoite molitvi spasi nè od isku{eniја".

каноните за Свети Архангел Михаил, Свети апостол Андреј и за пренесување на моштите на Свети Јован Златоуст.

На брегот на Охридското Езеро, на изворот на Црн Дрим, на прекрасна висорамнина (при крајот на деветтиот и на почетокот на десеттиот век), тој изградил манастир и им го посветил на Свети Архангел Михаил и на Свети Ар-

македонскиот народ и илјадници луѓе во светот ја чувствуваат чудотворната моќ на лекувањето на Светителот.

Овој девственик и исцелител од секакви болести и на иноверните и на муслиманите, на оние кои му приоѓаат со вера, го примил монашкиот чин, (голема схима), го претчувствувал крајот на својот живот, се повлекол во својот

манастир и во него останал се до 910 година, кога му го предал својот Свет Дух на Господа. Починал мирно на 5.1.910 година. Неговото свето тело било погребано од рацете на Архиепископот Свети Климент Охридски. Било положено на десната страна од манастирот, кој тој го изградил. Неговиот гроб и денес се наоѓа на тоа место, во тој манастир и е извор на чудотворна сила преку неговите свети мошти, кои се наоѓаат во него и живо дејствуваат. Како нечујно да слегува на гробот и слуша за маките, болестите и желбите на луѓето. Затоа, да ги приклониме своите колена пред неговиот гроб, да му се поклониме, да го целиваме, да ги искажеме своите мисли. Тој е жив, ги слуша нашите молитви, Му ги пренесува на Милостивиот Бог.

Неговиот манастир, со својата историја, претставува светилиште со длабоко зачувани корени на нашето македонско самобитие.

Главниот празник на Свети Наум Охридски се одбележува на 5 јануари, а на 3 јули е летниот празник, или Собор на Светителот. На овој датум колони од поклоници од Македонија и од цел свет доаѓаат во манастирот за да му се поклонат и да го бакнат неговиот гроб.

Македонци и Македонки во татковината и во светот, "горди наследници на нашиот бесмртен великан", дојдете да се поклониме на ова големо свето место.

Свети Наум бил канонизиран за светец кон крајот на десеттиот век.

**Со благослов на Неговото Високо Преосвештенство Митрополит г. Горазд**

## МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

[www.sisveti.com.mk](http://www.sisveti.com.mk)